



ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОСТАПКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА СО БАРАЊЕ ЗА
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (ДО 20.000 ЕВРА) КОЈА СЕ
СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-
АУКЦИЈА**

критериум за доделување на договорот: **најниска цена**

**ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ – ТОНЕРИ ЗА ПЕЧАТАРИ,
МУЛТИФУНКЦИСКИ УРЕДИ И ПЛОТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕ**

БРОЈ НА ОГЛАС 11/2015

Скопје, февруари 2015 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Општина Центар - Скопје, со адреса на ул.Михаил Цоков ББ, телефон за контакт 3203-642 и 3203-692, факс 3203-642, електронска адреса javninabavki3@centar.gov.mk, контакт лице Катерина Крстоска.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на Договорот за јавна набавка се стоки – тонери за печатари, мултифункционални уреди и плотери за потребите на Општина Центар Скопје. Предметот на договорот за јавна набавка е деллив на следниве делови:

Дел 1: HP тонери

Дел 2: Canon тонери

Дел 3: Останати тонери

Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничките спецификации за секој дел поединечно наведени во оваа тендерска документација. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

3. Начин и рок на испорака на стоките

Предметот на договорот за јавна набавка на стоки – тонери за печатари, мултифункционални уреди и плотери за потребите на Општина Центар Скопје, (за дел 1, дел 2 и дел 3), Носителот на набавката е должен да го испорачува сукцесивно согласно настанатите потреби според техничката спецификација дадена во прилог на понудата и согласно рокот утврден во секоја писмената нарачка од страна на Набавувачот. Носителот на набавката се обврзува да ги испорачува стоките за целото времетраење на договорот за јавна набавка кој ќе биде склучен за период **од 1 (една) година**.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот за јавна набавка.

5. Начин на плаќање

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката предмет на набавката во предвидениот рок утврден во писмената нарачка, а исплатата за испорачаните стоки ќе се извршува во рок од **60 дена** по доставувањето на финансиската документација (фактура) во архивата на Општината, барака број 6.

6. Право на учество

6.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

6.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

6.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

6.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда кој е уредно заверен со потпис и печат од двете договорни страни, со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкрусна гаранција, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

6.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

6.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

6.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

6.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот за јавни набавки).

6.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

6.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

7. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

7.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

7.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

7.3. Економска и финансиска состојба

За да се квалификува како способен за извршување на работите кои се предмет на договорот за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Понудувачот мора да остварува минимален вкупен обрт на средства (вкупни приходи) од **3.500.000,00 денари** за последните 3 години (2011, 2012 и 2013).

7.4. Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничката или професионалната способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

Потребно искуство:

- Понудувачот во последните 3 (три) години да има успешно искуство во минимум 3 (три) склучени и реализирани договори за испорака на стоки од предметната област (набавка на тонери).

Персонал:

- минимум 3 вработени во редовен работен однос кај Носителот на набавката.

Потребна опрема:

Понудувачот да има на располагање:

- минимум 2 возила за реализација на предметната набавка.

7.5. Стандарди за системи за квалитет и за управување со животна средина

7.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет и за управување со животна средина, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве стандарди:

- Стандарди за систем за квалитет: **ISO 9001:2008**
- Стандард за управување со животна средина: **ISO 14001:2004**

7.6. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

7.7. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

8. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

8.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 8.1. не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, и

8.3. За докажување на економската и финансиската состојба

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од потточка 7.3 со доставување на:

- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од Извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран;

- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации

8.3.1. Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од подточка 7.3 во годините за кои постојат податоци.

8.3.2. Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен ако се работи за податоци за билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Како валиден доказ дека субјектот ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор економските и финансиските ресурси ќе се земат во предвид само конкретизирани договори за деловно – техничка соработка кои се уредно заверени, со потпис и печат од двете договорни страни, кои се повикуваат на бројот на огласот и конкретниот предмет на набавка за кој се однесува отстапувањето како и конкретно на кои ресурси се однесува поддршката. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари за што субјектот доставува изјава потпишана од одговорното лице на субјектот.

8.3.3. Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Составен дел на групната понуда е договор за поднесување на групна понуда кој треба да ги содржи сите наведени податоци согласно точка 6.4 од тендерската документација и член 41 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13). Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува согласно напред наведеното.

8.4. За докажување на техничката или професионалната способност:

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов од подточка 7.4. со доставување на:

За потребното искуство да се достават следните докази:

- Референтна листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните 3 (три) години со вредности, датуми, приматели (договорни органи или

економски оператори) од предметната област (набавка на тонери), копии од склучените и реализирани договори и потврди за успешна, навремена и квалитетна испорака на стоки конкретно за бараните договори согласно наведениот услов од точка 7.4.

За бараниот персонал да се достават следните докази:

- За бараните 3 вработени во редовен работен однос, да се приложат М1/М2 обрасци и Листа за вработените издадена од Агенција за вработување на РМ не постара од 15 дена од денот на јавното отварање на понудите,

- За техничката опрема (бараните возила) да се достават следните докази:

- За бараната опрема да се приложи некој од наведените документи како доказ дека ја поседува (фактура, сообраќајна дозвола, царинска декларација за увезени возила, пописна листа заверена од овластено сметководствено биро, договор за купопродажба или слично).

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од подточка 7.5 со доставување на:

- Сертификат за стандарди за систем за квалитет **ISO 9001:2008**
- Сертификат за управување со животна средина **ISO 14001:2004**

Бараните стандарди за системи за квалитет треба да се однесуваат и да соодветствуваат со предметот на набавката.

Доколку економските оператори поднесат понуда како група на економски оператори, бараните стандарди за системи за квалитет треба да ги поседува Овластениот претставник на групата.

Во предвид нема да се земаат сертификати од консултантски компании кои издаваат потврди дека стандардите за системи за квалитет се имплементирани и функционални, туку ќе се земаат во предвид само сертификати издадени од акредитирани сертификациони тела.

8.4.1. Во случај кога од приложените докази не може да се утврди исполнувањето на некои од критериумите за докажување на способноста наведени во тендерската документација, Договорниот орган го задржува правото да побара од понудувачите да достават изјава со која под целосна морална, материјална и кривична одговорност ќе го потврдат исполнувањето на истите.

8.4.2. Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа, претходно склучените договори и лиценците. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Како валиден доказ дека субјектот ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор техничките и професионалните ресурси ќе се земаат во предвид само конкретизирани договори за деловно – техничка соработка кои се уредно заверени, со потпис и печат од двете договорни страни, кои се повикуваат на бројот на огласот и конкретниот предмет на набавка за кој се однесува отстапувањето како и конкретно на кои ресурси се однесува поддршката. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари за што субјектот доставува изјава потпишана од одговорното лице на субјектот.

8.4.3. Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Составен дел на групната понуда е договор за поднесување на групна понуда кој треба да ги содржи сите наведени податоци согласно точка 6.4 од тендерската документација и член 41 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13). Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална способност се утврдува согласно напред наведеното.

9. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

9.1 Појаснување на тендерската документација

9.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

9.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

9.1.3 Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

9.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

9.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

9.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудите за најмалку 6 дена.

9.2.3. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

10. Изготвување и поднесување на понудите

10.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на оригиналните обрасци дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

10.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

10.3. Банкарска гаранција на понуда

10.3.1 Како дел од понудата економскиот оператор задолжително обезбедува гаранција на понудата во износ од најмалку **3% од вкупната вредност на понудата без вклучен ДДВ**.

10.3.2 Гаранцијата е во форма на банкарска гаранција, издадена од реномирана банкарска институција избрана од економскиот оператор. За договорниот орган се прифатливи сите банки.

10.3.3 Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма. Копии не се прифаќаат. Гаранцијата мора **да има рок на важност најмалку 14 дена од денот на истекот на важноста на понудата**. Секоја понуда што не содржи гаранција на понудата, или содржи гаранција на понудата која не е во согласност со условите во тендерската документација, ќе биде отфрлена од страна на договорниот орган како неприфатлива.

10.3.4 Гаранцијата на понудата на неизбраните понудувачи се враќа во рок од 7 дена по склучување на договорот со најповолниот понудувач.

10.3.5 Гаранцијата на понудата може да се наплати, ако понудувачот ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност, не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата, не го потпише договорот за јавна набавка или не обезбеди гаранција за квалитетно извршување на договорот.

10.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

10.5. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за независна понуда (Прилог 3),
- Банкарска гаранција на понудата,
- Документ за регистрирана дејност,
- Докази за утврдување на економската и финансиската способност,
- Докази за утврдување на техничка и професионална способност,
- Сертификати за стандарди за системи за квалитет и за управување со животна средина

10.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

10.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **60 дена** од денот на јавното отварање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

10.8. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот 11/2015,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.

10.9. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедично или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

11. Краен рок и место за поднесување на понудите

11.1. Краен рок за поднесување на понудите е **09.03.2015 година во 13.00 часот**. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

11.2. Понудите се поднесуваат во Архивата на Општина Центар – Скопје (барака број 6) на следнава адреса Општина Центар - Скопје, ул.Михаил Цоков ББ, 1000 Скопје.

12. Јавно отворање и евалуација на понудите

12.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација Општина Центар - Скопје, ул.Михаил Цоков бб, 1000 Скопје – Архива на Општина Центар – Скопје (барака број 6).

12.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

12.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапка да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

13. Критериуми за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

14.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката за секој дел поединечно (дел 1, дел 2 и дел 3).

14.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

14.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

14.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандачена корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано и има активен кориснички профил во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

15. Доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање. Договорниот орган ќе склучи договор за јавна набавка за секој дел од предметот на набавка (дел 1, дел 2 и дел 3).

15.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

15.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а при тоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од постапката.

15.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

15.5. По завршувањето на електронската аукција, и изборот на најповолен понудувач за секој дел поединечно, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки треба да се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата) за секој дел поединечно (дел 1, дел 2 и дел 3).

16. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

16.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

16.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор, како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

17. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

17.1 Носителот на набавката се обврзува за навременото и квалитетно извршување на договорот, кое го гарантира со доставување безусловна **банкарска гаранција од банка прифатлива за набавувачот во висина од 10 % од вредноста на договорот.**

17.2 Гаранцијата од точка 17.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

17.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

17.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

17.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

17.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во рок од 5 работни дена од денот на подигнувањето на договорот.

17.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од точка 1 од тендерската документација.

17.8 Недоставувањето на банкарската гаранција во определениот рок, претставува основ за раскинување на Договорот. Набавувачот во овој случај го задржува правото на договорна казна и надомет на штета.

17.9 Гаранцијата ќе биде активирана во следните случаи:

- Доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот рок за испорака на стоките утврден во тендерската документација и договорот, по дополнително доставено писмено известување од страна на набавувачот и оставен рок од 2 (дена) за извршување.

- Во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаните стоки,
- Во случај на раскинување на договорот по вина на носителот на набавката.

17.10 Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

17.11 Доколку договорот за јавна набавка е навремено и целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

17.12 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

20. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДЕЛ ЕДЕН. HP ТОНЕРИ

Реден број	Тип на тонер	Количина (парче)
1.	HP LaserJet 1012/1018/1020 - HP Q2612A (OEM)	20
2.	HP LaserJet 6P - HP C3903A, (OEM)	3
3.	HP LaserJet 1005 - HP CB435A, (OEM)	25
4.	HP LaserJet M 1522NF - HP CB436A, (OEM)	4
5.	HP LaserJet 1200 - HP C7115A, (OEM)	8
6.	HP LaserJet 2420dn - HP Q6511A, (OEM)	5
7.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE320A, (OEM)	18
8.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE321A, (OEM)	15
9.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE322A, (OEM)	15
10.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE323A, (OEM)	15
11.	HP LaserJet P2055dn - HP CE505A, (OEM)	45
12.	HP OfficeJet 6000 –HP CD971AN, (OEM)	15
13.	HP OfficeJet 6000 –HP CH634AN, (OEM)	10
14.	HP OfficeJet 6000 –HP CH635AN, (OEM)	10
15.	HP OfficeJet 6000 –HP CH636AN, (OEM)	10

ДЕЛ ДВА. CANON ТОНЕРИ

Реден број	Тип на тонер	Количина (парче)
1.	Canon imageRunner1600 - Canon GPR-8, (OEM)	7
2.	Canon imageRunner2018i- Canon GPR-18, (OEM)	6
3.	Canon imageRUNNER Advance 6065i –Canon GPR-38, (OEM)	6
4.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, црн тонер (OEM)	12
5.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, жолт тонер (OEM)	10
6.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, магента тонер (OEM)	10
7.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, цијан тонер (OEM)	10
8.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03C/ PFI - 303C, (OEM)	5
9.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03M/ PFI - 303M, (OEM)	5
10.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03Y/PFI - 303Y, (OEM)	5
11.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03BK/ PFI - 303BK, (OEM)	5
12.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03MBK/ PFI - 303MBK, (OEM)	6
13.	Canon iPF 815 –Canon MC-09 maintenance cartridge (OEM)	2

ДЕЛ ТРИ: ОСТАНАТИ ТОНЕРИ

Реден број	Тип на тонер	Количина (парче)
1.	NashuatecDSm 635 - Nashuatec DT39BLK00, (OEM)	4
2.	OKI B 2200- Okidata 43640301, (OEM)	8
3.	XEROX phaser 3150 - Xerox 109R00746, (OEM)	3

НАПОМЕНА ЗА СИТЕ ТРИ ДЕЛОВИ : Во својата понуда понудувачот треба да понуди производи кои се во оригинално пакување од производителот (*O.E.M – Original Equipment Manufactured*) и истите да бидат во оригинално пакување.

Согласно член 33 и 36 од Законот за јавни набавки („ Службен Весник на Р.М бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14) за сите горенаведени стоки важи ***„ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“***.

Во делот *„Количина“* е предвидена количина на стоката која ќе се набавува за времетраењето на договорот за јавна набавка при што набавката ќе се врши согласно потребите на договорниот орган. Договорниот орган нема обврска да ги набави во целост количините од оваа техничка спецификација.

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **11/2015** објавен од страна на Општина Центар - Скопје, за доделување на Договор за јавна набавка на стоки – **тонери за печатари, мултифункционални уреди и плотери за потребите на Општина Центар Скопје**, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Факс: _____
 - Е-пошта _____
 - Лице за контакт _____
- I.3. Одговорно лице: _____
- I.4. Даночен број: _____
- I.5. Жиро сметка: _____

Дел II – Техничка понуда

- II.1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки:

ДЕЛ 1 – HP тонери

Реден број	Тип на тонер	Количина (парче)	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	HP LaserJet 1012/1018/1020 - HP Q2612A (OEM)	20			
2.	HP LaserJet 6P - HP C3903A, (OEM)	3			
3.	HP LaserJet 1005 - HP CB435A, (OEM)	25			
4.	HP LaserJet M 1522NF - HP CB436A, (OEM)	4			
5.	HP LaserJet 1200 - HP C7115A, (OEM)	8			
6.	HP LaserJet 2420dn - HP Q6511A, (OEM)	5			
7.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE320A, (OEM)	18			
8.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE321A, (OEM)	15			
9.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE322A, (OEM)	15			
10.	HP LaserJet Pro CM 1415fn color MFP - HP CE323A, (OEM)	15			
11.	HP LaserJet P2055dn - HP CE505A, (OEM)	45			
12.	HP OfficeJet 6000 –HP CD971AN, (OEM)	15			
13.	HP OfficeJet 6000 –HP CH634AN, (OEM)	10			
14.	HP OfficeJet 6000 –HP CH635AN, (OEM)	10			
15.	HP OfficeJet 6000 –HP CH636AN, (OEM)	10			
Вкупна цена без ДДВ					

ДЕЛ 2 – CANON тонери

Ред ен број	Тип на тонер	Количина (парче)	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	Canon imageRunner1600 - Canon GPR-8, (OEM)	7			
2.	Canon imageRunner2018i- Canon GPR-18, (OEM)	6			
3.	Canon imageRUNNER Advance 6065i –Canon GPR-38, (OEM)	6			
4.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, црн тонер (OEM)	12			
5.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, жолт тонер (OEM)	10			
6.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, магента тонер (OEM)	10			
7.	Canon imageRUNNER Advance C2020L –Canon GPR-36, цијан тонер (OEM)	10			
8.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03C/ PFI - 303C, (OEM)	5			
9.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03M/ PFI - 303M, (OEM)	5			
10.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03Y/PFI - 303Y, (OEM)	5			
11.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03BK/ PFI - 303BK, (OEM)	5			
12.	Canon iPF 815 –Canon PFI - 03MBK/ PFI - 303MBK, (OEM)	6			
13.	Canon iPF 815 –Canon MC-09 maintenance cartridge (OEM)	2			
Вкупна цена без ДДВ					

ДЕЛ 3 – Останати тонери

Реден број	Тип на тонер	Количина (парче)	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	NashuatecDSm 635 - Nashuatec DT39BLK00, (OEM)	4			
2.	OKI B 2200- Okidata 43640301, (OEM)	8			
3.	XEROX phaser 3150 - Xerox 109R00746, (OEM)	3			
Вкупна цена без ДДВ					

НАПОМЕНА ЗА СИТЕ ТРИ ДЕЛОВИ : Во својата понуда понудувачот треба да понуди производи кои се во оригинално пакување од производителот (*O.E.M – Original Equipment Manufactured*) и истите да бидат во оригинално пакување.

Согласно член 33 и 36 од Законот за јавни набавки („ Службен Весник на Р.М бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14) за сите горенаведени стоки важи **„ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“**.

Во делот „Количина“ е предвидена количина на стоката која ќе се набавува за времетраењето на договорот за јавна набавка при што набавката ќе се врши согласно потребите на договорниот орган. Договорниот орган нема обврска да ги набави во целост количините од оваа техничка спецификација.

П.2. Ги прифаќаме начинот на испорака на стоките утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда за **дел 1 – HP тонери**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ [со бројки]
(_____)

[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____

Вкупната цена на нашата понуда за **дел 2 – Canon тонери** вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ [со бројки]
(_____)

[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____

Вкупната цена на нашата понуда за **дел 3 – Останати тонери**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ [со бројки]
(_____)

[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 3 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачот утврдени во законот и тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка број **11/2015** за јавна набавка на стоки – **тонери за печатари, мултифункционални уреди и плотери за потребите на Општина Центар Скопје**, објавен од страна на Општина Центар - Скопје со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 3 - Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со оглас број **11/2015** за јавна набавка на стоки - **тонери за печатари, мултифункционални уреди и плотери за потребите на Општина Центар Скопје** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата од постапката број **11/2015** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице